



ПРОГРАМА ЗА ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ – ЈАНУАРИ - ФЕВРУАРИ БР. 1/2026 – 16 ЧАСА

ПРВ ДЕН – 8 часа

ТЕМА

предавачи

ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА И НИВНО СОСТАВУВАЊЕ

- Обврзници за составување и потпишување на годишна сметка за 2025 година - трговски друштва, Т.П, ПЗУ, јавни претпријатија и непрофитни организации
- Кои субјекти немаат обврска за доставување на годишна сметка?
- Обврски на неактивните друштва кон ЦРПСМ
- Обврзници за составување на финансиски извештаи за 2025 година
- Трговци кои се подведуваат на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2025 година (усвојување на ревидираните извештаи и рок за нивно објавување)
- Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи
- Годишна сметка во случај на статусни промени
- Обрасци за составување на годишна сметка: Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за сеопфатна добивка, Објаснувачки белешки, Образец “СПД”, Образец “ДЕ”, Годишен извештај за работењето

РОКОВИ И НАЧИН ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА

- Хартиена или електронска форма
- Усвојување на ревидираните извештаи и рок за нивно објавување

Сузана Зеловска

1 КПУ час

10:00 - 10:40

ТЕМА	предавачи
СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
ПРОЦЕНКИ НА БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА МСФИ/МСС - Значајни проценки и активности во работењето на деловните субјекти - Проценка на корисен век на употреба на средствата, амортизациони стапки и пресметка на амортизација - Промени во сметководствените проценки како одлука на менаџментот - Објективна вредност на материјалните средства - Оштетување на материјалните и нематеријалните средства - Обезвреднување кај финансиски средства (побарувања кај купувачите и останати побарувања) - Проценка на загуби кај залихите	Сузана Зеловска 2 КПУ часа 10:40 - 12:00 ПАУЗА 12:00 – 12:20
ПРИМЕНА НА МСФИ/МСС И МСФИ ЗА МСС ПРИ УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ - Основни принципи за признавање на приходите - Признавање на приходите кај големи, средни, мали и микро трговци (договори со купувачи, приходи од продажба, надоместоци, камати, дивиденди, тантиеми, наемнини, курсни разлики, државни подршки и останати приходи) - Одредби за признавање и мерење на расходите (расходи од редовно работење, резервирање на трошоци и ризици, обезвреднување, камати, курсни разлики и останати трошоци)	Валентина Тодоровска 2 КПУ часа 12:20 – 13:40 ПАУЗА 13:40 – 13:50
ЗНАЕЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА	
ЕРП И Е-ФАКТУРА – ПОДГОТОВКА ЗА НОВИОТ СИСТЕМ НА УЈП - Основи на ЕРП и неговата улога во сметководството - Законска рамка и рокови за е-Фактура - Промени во сметководствените процеси - ЕРП интеграција и технички предуслови - Подготовка за пилот и целосна примена	Венко Глигоров 3 КПУ часа 13:50 – 15:50

WEBINAR

ВТОР ДЕН – 8 часа

ТЕМА

предавачи

ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ГОДИШНО ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА:

ДАНОК НА ДОБИВКА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2025 ГОДИНА

- Кој е даночен обврзник?
- Даночни обврзници во случај на статусни промени, субјекти кои не се обврзници на данок на добивка
- Утврдување на даночна основа за данокот на добивка - “ДБ”
- Непризнати расходи и помалку искажани приходи
- Намалување на даночната основа (амортизација над дозволен износ за која во претходниот период е зголемена основата, неисплатени вкалкулирани надоместоци, пренесување на остварена загуба, реинвестирана добивка и др.)
- Намалување на пресметаниот данок на добивка (данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка, даночно олеснување за нови фискални каси, данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РСМ и др.)
- Минимален глобален данок (што уредува законот, на кои субјекти се однесува, определување на ефективна даночна стапка)

ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2025 ГОДИНА

- Поедноставен даночен режим - Данок на вкупен приход (друштва ослободени од годишен данок на вкупен приход, услови за избор на модел на оданочување, обврзници без можност за влез во поедноставен даночен режим, пресметка на годишен данок на вкупен приход и поднесување образец “ДВ-ВП”, исплата на дивиденди при премин од данок на добивка во годишен данок на вкупен приход и сл.).

УТВРДУВАЊЕ НА ОБВРСКА ЗА ГОДИШЕН ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД КАЈ НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - “ДБ-НП/ВП”

- Утврдување на даночна основа и ослободување од оданочување

Маја Лазароска

3 КПУ часа

10:00 - 12:00

ПАУЗА
12:00 – 12:20

TEMA	предавачи
------	-----------

СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА

УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ - Добивка и распределба на добивката - Издвојување на резервите - Реинвестирана добивка - Загуба и покривање на загубата - Распределба на добивката за деловна успешност	Сузана Зеловска 2 КПУ часа 12:20 – 13:40
СМЕТКОВОДСТВО КАЈ НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Пресметка на амортизација и ревалоризација - Признавање на приходи и расходи по модифицирано начело	Маја Лазароска 1 КПУ час 13:40 – 14:20
СМЕТКОВОДСТВО КАЈ САМОСТОЈНИ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ - Правила за признавање на приходи и расходи по МСС И ЗДЛД - Приходи од продажба и од извршени услуги - Останати приходи - Утврдување на годишна амортизација - Трошоци за плати, придонеси и надоместоци за вршителот и неговите вработени - Останати расходи - Утврдување даночна основа во “ДЛД-ДБ” - Непризнати расходи за даночни цели - Намалување на даночна основа (вложувања во материјални и нематеријални средства - до 30% од извршени вложувања, не повеќе од 50% од основата; вложувања во автомобили; годишно даночно намалување и намалувања по други закони) - Намалување на пресметаниот данок на личен доход - Основи за ослободување од плаќање годишен данок на личен доход - Даночен третман за повлечени парични средства во тек на годината од страна на самостојниот вршител на дејност	ПАУЗА 14:20 – 14:30 Валентина Тодоровска 2 КПУ часа 14:30 – 15:50

датум		ден	место
29 и 30.01.2026		четврток-петок	Online преку платформата Gotowebinar
04 и 05.02.2026		среда-четврток	Online преку платформата Gotowebinar
11 и 12.02.2026		среда-четврток	Online преку платформата Gotowebinar

Организатор: Економско правен консалтинг ФВ

Надоместокот за КПУ изнесува **4.720 денари** (со вклучен 18% ДДВ)

Плаќањето се врши однапред на сметка: 3000000000164063 / Комерцијална банка А.Д

Секој посетител добива материјал и потврда за посета на КПУ.

Лице за контакт: Афродита Василева / **Телефон:** 071/205-472

Предавачи: Маја Лазароска, Сузана Зеловска, Валентина Тодоровска, Венко Глигоров

Времетраење на обуката: 10:00 до 16:00 часот